

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 4

Петок, 13 април 2018 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
75.		82.	
Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година .....	3	Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште за КП бр. 7671 КО Струмица .....	8
76.		83.	
Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански регион .....	5	Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште за КП бр. 7697 КО Струмица .....	9
77.		84.	
Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Општина Струмица за дооформување на градежна парцела .....	5	Одлука за давање согласност за обезбедени финасиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП "Паркиралишта-Струмица" за 2019 година ..	10
78.		85.	
Одлука за отуѓување на патничко моторно возило .....	6	Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2017 година .....	10
79.		86.	
Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување проценувачи на пазарната вредност на недвижниот имот како даночна основа при утврдувањето на даноците на имот на подрачјето на општина Струмица .....	6	Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2017 година .....	11
80.		87.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 163 КО Раборци .....	7	Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2017 година ...	11
81.		88.	
Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште за КП бр. 2774/1 КО Банско .....	8	Заклучок за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Велјуса за 2017 година .....	12

- |  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <b>89.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2017 година .....                                   | 12 | <b>101.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишениот план за вработување во Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2018 година .....   | 18 |
| <b>90.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2017 година .....                                 | 13 | <b>102.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување во Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година .....  | 19 |
| <b>91.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2017 година .....                                  | 13 | <b>103.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2019 година .....  | 19 |
| <b>92.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2017 година .....                                     | 14 | <b>104.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година .....   | 20 |
| <b>93.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2017 година .....                                     | 14 | <b>105.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД “Комуналец” Струмица за периодот 1-12 месец 2017 година .....   | 20 |
| <b>94.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2017 година .....                                      | 15 | <b>106.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година .....   | 21 |
| <b>95.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2017 година .....  | 15 | <b>107.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица .....  | 21 |
| <b>96.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениново за 2017 година .....                                  | 16 | <b>108.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Ценовникот за вршење работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица .....   | 22 |
| <b>97.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2017 година .....                                      | 16 | <b>109.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ за 2019 година .....   | 23 |
| <b>98.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2017 година .....                                 | 17 | <b>110.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година ..... | 23 |
| <b>99.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2017 година .....                  | 17 | <b>111.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година .....                 | 24 |
| <b>100.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година ..... | 18 | <b>112.</b> <b>Заклучок</b> за давање согласност на Одлуката за висината на цена на приклучок за одведување на отпадни води во населено место Добрејци .....   | 24 |

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

**Решение**  
за објавување на Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на

Општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-1600/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 75.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

### Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година, се утврдуваат следните рокови и активности:

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Април-мај 2018	Советот на општината донесува Буџетски календар	Совет на општина Струмица
Мај-јуни 2018	Совет на општината усвојува развојни документи	Совет на општина Струмица
1-30 09/2018	Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој им го доставува на општината	Чл.21 од Законот на буџетите (“Сл.весник на РМ“ бр.61/04); чл.27 ст.1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл. весник на РМ” бр.61/04)
05/10/ 2018	Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги во предвид добиените барања и иницијативи од граѓаните, НВО, институции од областа на културата и спортот и други	Градоначалникот, Секторот за финансиски прашања
10/10/ 2018	Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатства се доставуваат до другите сектори и сите општински буџетски корисници заедно со писмото од Градоначалникот за зацртаните одредби	Сектор за финансиски прашања
20/10/ 2018	Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го доставува на одобрување до Советот	Градоначалник

25/10/ 2018	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за финансиски прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници	Раководители на сектори Буџетски корисници
30/10/ 2018	1. Се собираат буџетските барања од граѓаните на собири на МЗ и други организирани форми на консултации со сите учесници во буџетскиот процес(НВО,спорт, култура и др.) 2. Барањата се анализираат усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Сектор за финансиски прашања
15/11/ 2018	Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот	Совет на општина
Ноември 2018	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за финансиски прашања	Градоначалник
Ноември 2018	а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста; и в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници	Градоначалник
Декември 2018	До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на градоначалникот	Градоначалник
Декември 2018	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за буџет и финансии
Декември 2018	1.Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година 2.Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС (“Сл. весник на РМ”бр.61/04)	Совет на општина Струмица

2. Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-1600/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

### Решение

за објавување на Одлуката за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански регион

Се објавува Одлука за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански регион, донесена на седницата на Советот на Општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2876/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

**76.**

Врз основа на член 80, став 12 од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 09/2011, 51/2011, 123/2012, 147/13, 163/13, 51/2015, 146/15, 156/15, 39/16 и 63/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

**Одлука  
за давање на согласност за основање  
на регионална депонија и потребната  
инфраструктура за Југоисточен  
плански регион**

Член 1

Со цел заштита на животната средина и здравјето на луѓето, а заради решавање на постоечкиот проблем за управување со отпадот на територијата на Општина Струмица, Советот на општина Струмица дава согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за Југоисточен плански регион, од страна на Владата на Република Македонија согласно член 80 став 12 од Законот за управување со отпад.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр.08-2876/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за давање  
согласност за отуѓување на градежно  
неизградено земјиште сопственост на  
Општина Струмица за дооформување на  
градежна парцела

Се објавува Одлуката за давање согласност за отуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Општина Струмица за дооформување на градежна парцела, донесена на седницата на Советот на Општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2877/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

**77.**

Врз основа на член 12 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица бр. 4/03, 2/06, 5/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

**Одлука  
за давање согласност за отуѓување на  
градежно неизградено земјиште  
сопственост на Општина Струмица за  
дооформување на градежна парцела**

Член 1

Се дава согласност за отуѓување на градежно неизградено земјиште сопственост на Општина Струмица, кое се наоѓа на дел ГП 41-13 на КП бр. 48 КО Струмица со површина од 337м<sup>2</sup>, во сопственост на Општина Струмица.

Член 2

Градежното неизградено земјиште од член 1 на оваа Одлука се отуѓува за дооформување на градежна парцела ГП 41-13.

Член 3

Се одобрува на Градоначалникот на Општина Струмица да склучи Договор за отуѓување на градежното неизградено земјиште од член 1, по цена утврдена од овластен проценител.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-2877/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

## Решение

за објавување на Одлуката за отуѓување на патничко моторно возило

Се објавува Одлуката за отуѓување на патничко моторно возило донесена на седницата на Советот на Општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2878/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

## 78.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица бр. 4/03, 2/06, 5/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

## Одлука

за отуѓување на патничко моторно возило

## Член 1

Се одобрува отуѓување по пат на јавно надавање на патничко моторно возило:

- **VOLKSWAGEN VENTO** со регистарски број SR-9010-AB, идентификационен број (број на шасија) NZPW690125, каросерија - лимузина, боја - сребрена и година на производство - 1993 година.

Средствата добиени од отуѓувањето на моторното возило од претходниот став, може да се инвестираат за набавка на основни средства од ист вид.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-2878/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

## Решение

за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за определување проценувачи на пазарната вредност на недвижниот имот како даночна основа при утврдувањето на даноците на имот на подрачјето на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за определување проценувачи на пазарната вредност на недвижниот имот како даночна основа при утврдувањето на даноците на имот на подрачјето на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2879/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

## 79.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15 и 23/16), член 7 од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15 и 30/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

**О д л у к а**  
**за измена и дополнување на Одлуката**  
**за определување проценувачи на**  
**пазарната вредност на недвижниот**  
**имот како даночна основа при**  
**утврдувањето на даноците на имот на**  
**подрачјето на Општина Струмица**

Член 1

Во Одлуката за определување проценувачи на пазарната вредност на недвижниот имот како даночна основа при утврдувањето на даноците на имот на подрачјето на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр 1/15) се вршат следните измени и дополнувања:

Член 3 се менува и гласи:

„На лицата кои ја вршат процената од членот 2 на оваа Одлука за вршењето на дополнителни работи и работни задачи, како проценувачи им се утврдува надоместок од 300 денари од предмет, согласно трошоците на постапката и поднесениот квартален извештај до Градоначалникот на општина Струмица“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2879/1 Совет на општина Струмица  
 12.04.2018 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
 .....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 163, КО Раборци

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за

проширување на плански опфат за КП бр. 163, КО Раборци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2880/2 Општина Струмица  
 13.04.2018 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
 .....

80.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

Одлука

**за утврдување потреба од донесување**  
**на урбанистичко планска**  
**документација за проширување на**  
**плански опфат за КП бр. 163, КО**  
**Раборци**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот опфат за бесправниот објект, викенд куќа, која се наоѓа на КП бр. 163, КО Раборци, во сопственост на лицето Костадин Костов од Струмица.

Објектот викенд куќа на КП бр. 163, КО Раборци, според УП за с. Раборци, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сосопственост на Република Македонија и Христов Боре од Струмица.

.Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2880/1 Совет на општина Струмица  
 12.04.2018 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
 .....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

#### Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2774/1 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2774/1 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2881/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 81.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### О Д Л У К А

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2774/1 КО Банско

#### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на

намената на градежно земјиште на КП бр. 2774/1 КО Банско во сопственост на лицето Иван Фончев.

Според УП за село Банско, објектот на КП бр. 2774/1 КО Банско, се наоѓа на земјиште со намена Б4-хотелски комплекси, на земјиште сопственост на Р.М.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2881/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

#### Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште за КП бр. 7671 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште за КП бр. 7671 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2882/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 82.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина



Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко планска  
документација за усогласување на  
намената на градежното земјиште за КП  
бр. 7671 КО Струмица**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, викенд куќа и помошен објект, кој се наоѓаат на КП бр. 7671 КО Струмица во сопственост на лицето Иљчо Попов.

Според ДУП за блок бр.25, објектот на КП бр. 7671 КО Струмица, се наоѓа на земјиште со намена Д1, Д2, Д3-зеленило, на земјиште сопственост на лицето Попов Момчило Иљчо.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2882/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за  
утврдување неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко планска  
документација за усогласување на  
намената на градежното земјиште за КП  
бр. 7697 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште за КП

бр. 7697 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2883/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

83.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправни изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

Одлука

**за утврдување неисполнети  
услови за донесување на  
урбанистичко планска документација  
за усогласување на намената на  
градежното земјиште за КП бр. 7697 КО  
Струмица**

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓаат на КП бр. 7697 КО Струмица во сопственост на лицето Јорук Ферхат.

Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 7697 КО Струмица, се наоѓа на земјиште во сопственост на Република Македонија со намена за Муслимански гробишта.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2883/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година

Се објавува Одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2904/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 84.

Врз основа на член 37-с став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### О д л у к а

**за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година**

#### Член 1

Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2904/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2017 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2884/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 85.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе

#### З а к л у ч о к

**за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2017 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2884/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2017 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2885/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 86.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе

**Заклучок**  
за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2885/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2017 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2886/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 87.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе

**Заклучок**  
за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2886/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2887/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

#### 88.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

#### З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса за 2017 година;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2887/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2888/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

#### 89.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

#### З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Кирил и Методиј“ Дабиле за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2888/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2889/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 90.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

#### З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2889/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2890/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 91.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

#### З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Пидгорец“ Струмица за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2890/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2891/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

### 92.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

### З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2891/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2017 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2892/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

### 93.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе

### З а к л у ч о к

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2892/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2017 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр. 09-2893/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 94.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-2893/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2894/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 95.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев“ Куклиш за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2894/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2895/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 96.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

#### Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев“ Просениково за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2895/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2896/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 97.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

#### Заклучок

за усвојување на Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2017 година

1. Се усвојува Годишната сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2896/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе



**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Годишната сметка со  
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска  
радост“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за  
усвојување на Годишната сметка со  
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска  
радост“ Струмица за 2017 година,  
донесен на седницата на Советот на  
општина Струмица, одржана на 12.04.2018  
година.

Бр.09-2897/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

98.

Врз основа на член 36 став 1 точка  
9 од Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1  
точка 31 од Статутот на општина Струмица  
(„Службен гласник на општина Струмица“  
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),  
Советот на општина Струмица, на  
седницата одржана на 13.04.2018 година,  
донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната сметка со**  
**финансов извештај на ЈОУДГ „Детска**  
**радост“ Струмица за 2017 година**

1. Се усвојува Годишната сметка со  
финансов извештај на ЈОУДГ „Детска  
радост“ Струмица за 2017 година

2. Овој Заклучок влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето  
во „Службен гласник на општина  
Струмица“.

Бр.08-2897/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1  
точка 3 од Законот за локалната  
самоуправа („Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39  
став 1 алинеја 3 од Статутот на општина  
Струмица („Службен гласник на општина  
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10  
и 1/15), Градоначалникот на општина  
Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Годишниот извештај за  
работењето на Центарот за развој на  
Југоисточниот плански регион за 2017  
година

Се објавува Заклучокот за  
усвојување на Годишниот извештај за  
работењето на Центарот за развој на  
Југоисточниот плански регион за 2017  
година за 2017 година, донесен на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2898/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

99.

Врз основа на член 26- а од  
Законот за рамномерен регионален развој  
(„Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14,  
215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од  
Законот за локалната самоуправа  
(„Службен весник на Република  
Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1  
точка 31 од Статутот на општина Струмица  
(„Службен гласник на општина Струмица“  
бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),  
Советот на општина Струмица, на  
седницата одржана на 13.04.2018 година,  
донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишниот извештај**  
**за работењето на Центарот за развој на**  
**Југоисточниот плански регион за 2017**  
**година**

1. Се усвојува Годишниот извештај  
за работењето на Центарот за развој на  
Југоисточниот плански регион за 2017  
година

2. Овој Заклучок влегува во сила  
осмиот ден од денот на објавувањето во  
„Службен гласник на општина  
Струмица“.

Бр.08-2898/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2899/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 100.

Врз основа на член 26-а од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 31 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 13.04.2018 година, донесе:

#### **Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015- 2019 за 2017 година**

1. Се усвојува Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 за 2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето

во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2899/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2900/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 101.

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### **Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2018 година**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2018 година

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2900/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2901/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

#### 102.

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### Заклучок

за давање согласност на Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2019 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2901/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2902/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

#### 103.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### Заклучок

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2019 година

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2902/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2903/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 104.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### **Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за 2019 година**

1. Се усвојува Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта-Струмица“.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2903/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I - XII за 2017 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I - XII за 2017 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2905/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.  
.....

#### 105.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### **Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот I - XII за 2017 година**

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈПКД

„Комуналец“ Струмица за периодот I - XII за 2017 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2905/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2906/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 106.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

#### Заклучок

за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година

1.Се дава согласност на Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2906/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2907/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

#### 107.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од

Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

### З а к л у ч о к

**за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица број 02-1157/2 од 27.02.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2907/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Ценовникот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2908/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

### 108.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член

20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

### З а к л у ч о к

**за давање согласност на Ценовникот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица**

1. Се дава согласност на Ценовникот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр.02-1284/6 од 09.03.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2908/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2909/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

**109.**

Врз основа на член 20- б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15),, Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за давање согласност на Годишниот**  
**план за вработување на ЈПКД**  
**„Комуналец“ Струмица за 2019 година**

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година бр.04-1839/1 од 30.03.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2909/1 Совет на општина Струмица  
 12.04.2018 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2910/2 Општина Струмица  
 13.04.2018 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

**110.**

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

**З а к л у ч о к**  
**за давање согласност на Одлуката за**  
**утврдување на тарифа за собирање и**  
**одведување на урбани отпадни води**  
**на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за**  
**регулиран период 2018-2020 година**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година бр.02-1899/2 од 04.04.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2910/1 Совет на општина Струмица  
 12.04.2018 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2911/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 111.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

### **З а к л у ч о к за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година**

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година бр.02-1899/3 од 04.04.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2911/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цена за приклучок за одведување на опадни води во населено место Добрејци

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за висината на цена за приклучок за одведување на опадни води во населено место – Добрејци, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 12.04.2018 година.

Бр.09-2912/2 Општина Струмица  
13.04.2018 год. Градоначалник,  
Струмица Коста Јаневски с.р.

### 112.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 12.04.2018 година, донесе:

### **З а к л у ч о к за давање согласност на Одлуката за висината на цена за приклучок за одведување на опадни води во населено место Добрејци**

1. Се дава согласност на Одлуката за висината на цена за приклучок за одведување на опадни води во населено место - Добрејци, донесена од Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр.02-1899/4 од 04.04.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2912/1 Совет на општина Струмица  
12.04.2018 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.